

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС**  
за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Факултет за земјоделски науки и  
храна во академската 2015/2016 година

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ**



**REPUBLIC OF MACEDONIA  
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" IN SKOPJE  
FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD-SKOPJE**

Скопје, Јуни 2015

Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски весник бр.245 од 2 мај 2013 година), Правилникот за утврдување на износот на трошоците за студирање на третиот циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и нивна распределба (Универзитетски весник бр.245 од 2 мај 2013 година), а врз основа на Одлуката на Ректорската управа донесена на 192.седница, одржана на 16.3.2015 година и Одлуката на Владата на Р. Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи во академската 2015/2016 година (Службен весник бр.101, 18 јуни 2015 год.), Универзитетот објавува

### ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во академската 2015/2016 година

#### I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање

Студиска програма (организатор/и)	Број на студенти	Износ на трошоците за студирање во евра*
<b>Научно подрачје на биотехнички науки</b>		
Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна	15	5.000
Агроэкономика - Факултет за земјоделски науки и храна	7	5.000
Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за земјоделски науки и храна	8	5.000
Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за земјоделски науки и храна	23	5.000
Менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна	15	5.000
Растителна биотехнологија- Факултет за земјоделски науки и храна	18	5.000

\*Во износот на трошоците за студирање не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата.

#### II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми и потпрограми е објавена на:

[http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=152&glavno=8](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8)

### III. Услови и начин на запишување студенти

1. Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат следниве **основни услови и критериуми**:

- завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит-трансфер систем (во натамошниот текст: ЕКТС- кредити );
- завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити од обука за истражување и едукација;
- стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
- остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо образование, од најмалку 8,00 (I и II циклус на студии, односно додипломски и постдипломски студии);
- познавање на еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски јазик е:
  - сертификат од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, или
  - меѓународен сертификат, или
  - диплома за претходно стекнато образование завршено на еден од светските јазици: додипломски студии (прв циклус) или постдипломски студии (втор циклус),.

2. **Дополнителни критериуми** во зависност од спецификите на научната област, а кои кандидатите треба да ги исполнуваат, покрај општите/основни услови и критериуми:

#### Агроекономика :

- кандидатите можат да се запишат на студии на трет циклус и со остварен просечен успех од најмалку 7,5 ако го имаат исполнето дополнителниот критериум:

- најмалку 3 години работно искуство во областа на агроекономија;
- најмалку 8,50 просек од групата агроекономски предмети на додипломски студии.

### IV. Селекција на кандидатите

По завршувањето на конкурсот, советот на студиската програма објавува прелиминарна ранг-листа на примени кандидати на докторските студии, за секоја студиска програма, односно потпрограма одделно.

За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии, советот на студиската програма објавува посебна листа.

Листите се објавуваат на интернет-страницата на Школата за докторски студии: [http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=159&glavno=8](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=159&glavno=8)

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа.

Приговорот се поднесува во Школата за докторски студии, во писмена форма до советот на студиската програма.

Советот на студиската програма донесува конечна одлуката во рок од 36 часа.

По завршувањето на постапката по приговорите, советот на студиската програма, во рок од 5 дена ја утврдува конечната ранг-листа на примени кандидати и ја доставува до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии за потврдување.

Потврдената ранг-листа на примени кандидати е конечна и се објавува на интернет-страницата на Школата за докторски студии.

[http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=159&glavno=8](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=159&glavno=8)

### V. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Пријавување на кандидатите	од 14 до 30.9.2015
Објавување прелиминарни листи	6.10.2015
Одлучување по приговори	8.10.2015
Објавување конечни листи	13.10.2015
Запишување на кандидатите	15.10.2015

Документите се доставуваат во:

**Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,  
адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје.**

## **VI. Документи за пријавување**

Кандидатот кој се пријавува на конкурсот поднесува:

- пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
- писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и првична согласност на ментор од листата на ментори;
- кратка биографија;
- докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување, и тоа:
  - уверение за положени испити од прв циклус студии, односно од додипломски студии
  - уверение за положени испити од втор циклус студии, односно од постдипломски студии
  - диплома од прв циклус студии, односно од додипломски студии
  - диплома од втор циклус студии, односно од постдипломски студии
  - сертификат/уверение за познавање на светски јазик (согласно глава III, точка 1, алинеја 5 од Конкурсот)
  - кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус – докторски студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на оценување е различен од Р.Македонија.

Документацијата се доставува во фотокопија, заверена на нотар.

Пријавите на кандидатите со некомплетни документи нема да бидат разгледувани.

## **VII. Документи за запишување**

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови;
- две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3);
- потврда за уплатена **прва рата** од школарината.

Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При плаќањето на **првата рата**, примените кандидати 250 евра во денарска противвредност плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава сметка:

- сметка: 160 010 3689 788 18;
- приходна шифра и програма: 723012 41;
- банка на примач: Народна банка на Република Македонија

Остатокот од износот се плаќа на сметка на факултетот/институтот.

## **ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:**

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 10000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.

## **ЗАБЕЛЕШКА:**

**Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиските програми, како и листата на ментори, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии.**

**Контакт информации:**

- адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје
- лица за контакт:
  - Весна Марковска (3293 219, e-mail: [v.markovska@ukim.edu.mk](mailto:v.markovska@ukim.edu.mk))
  - Катерина Климоска (3293 207, e-mail: [kklimoska@ukim.edu.mk](mailto:kklimoska@ukim.edu.mk) )
- интернет-страница: [www.ukim.edu.mk/doktorski\\_studii](http://www.ukim.edu.mk/doktorski_studii)

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:  
<http://www.ukim.edu.mk>

Извадокот од Конкурсот со листа на ментори е објавен и на интернет-страницата:  
<http://www.fznh.ukim.edu.mk>